

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ВО РЕДОВНА ИСПИТНА СЕСИЈА (АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ)

20 август -15 септември 2021 година

ден	датум	Амф.2 - макс. 46 студенти	Амф.3 - макс. 46 студенти	Амф.4 - макс. 28 студенти	Амф.5 - макс. 20 студенти	Амф.6 - макс. 16 студенти	Амф.7 - макс. 23 студенти	Амф.8 - макс. 24 студенти	Амф.9 - макс. 20 студенти	Пред.4 - макс. 16 студенти	Амф.10 - макс. 20 студенти (уочно)	Мал Амф. 2 - макс. 8 студенти (уочно)	
1 декада													
леток	20-Aug	09.00 - 11.00	Вовед во правото - Правни студии - Проф. д-р А.Љ. Спасов (во живо писмено)	Уставно право 1- група (online Ms. Teams)	МЈП - 1 група (online Ms. Teams)	Уставно право 2- група (online Ms. Teams)	МЈП - 2 група (online Ms. Teams)	Политички партии и интересни групи - Проф. д-р Каракимишева (електронско полагање - Microsoft Teams) ПoC - Политички партии и интересни групи - група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасовски (во живо уочно полагање)	ОЈ - Теорија на односи со јавноста	ОЈ - Јавна администрација (Microsoft тимс)	ОЈ - Меѓународни политички односи (писмено MS Teams)		
		12.00 - 14.00		Уставно право 1- група (online Ms. Teams)	МЈП - 1 група (online Ms. Teams)	Уставно право 2- група (online Ms. Teams)	МЈП - 2 група (online Ms. Teams)	Уставно право 3 - група (online Ms. Teams)	ОЈ - ИКТ и односи со јавноста	ОЈ - Теорија на односи со јавноста	ОЈ - Јавна администрација (Microsoft тимс)		
		15.00 - 17.00		Уставно право 1- група (online Ms. Teams)	МЈП - 1 група (online Ms. Teams)				ОЈ - Новинарски жанрови	ПoC - Современа македонска историја		Проф. д-р Каракимишева - изборни, опциони и предмети на мастер студии (електронско полагање - Microsoft Teams)	
У	21-Aug												
Х	22-Aug												
понеделник	23-Aug	09.00 - 11.00	Административно право (Ms. Teams - писмено)	ГРАДАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО - проф. д-р Зоранка Камилоска, проф. д-р Раковчиќ, интерактивен преглед Microsoft Teams или во живо писмено	Филозофија на правото - Проф. д-р А.Љ. Спасов (во живо писмено)	ПoC - Вовед во правото (во живо писмено)	НС - Политички системи - Проф. д-р Каракимишева (Електронско полагање Microsoft Teams) Проф. д-р Марика Ристовска (Полагање во живо)	Административно право (Microsoft Teams - писмено) и сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборен и опционен предмет (Microsoft Teams - писмено)	ОЈ - Европска интеграција на РСМ	ОЈ - Основи на менаџмент	од 10 часот: Парнично право, Воинарнично и извршно право, Арбитражно право, Историско право, Алернативно решавање на спорови, Сечајна писмена, ГП на БУ на проф. д-р Зоранка Камилоска и проф. д-р Раковчиќ, електронски уочно преглед Microsoft Teams.		
						ПoC - Меѓународни политички односи (писмено MS Teams)	НС - Слобода на изразување		ОЈ - Европска интеграција на РСМ	ОЈ - Основи на менаџмент	Сите изборни предмети најдоч. д-р Ана Чучева (online Ms. Teams)		
						ПoC - Јавно мислење и масовни комуникации (електронски)	НС - Меѓународни политички односи (писмено MS Teams)						
вторник	24-Aug	09.00 - 11.00	Англиски јазик - Правни студии и ОЈ (online писмено), ќе добиете соопштение наскоро на огласната табла на веб-страницата за наметнат на електронско полагање	Римско право - 2 група (online - Ms. Teams)	стечка и стечајна постапка и експропријација (писмено во амфитеатар)	Право на друштва - 1 група	Римско право - 3 група (online - Ms. Teams)	Право на друштва - 2 група	Институти на јавноста и приватното право (проф. д-р Радка Јанковска, проф. д-р Тина Премска, online Ms. Teams)	ОЈ - Темата на односите со јавноста	Криминологија, Психологија, Социјална психологија, Викимиологија, проф. Александра Груевска Драгулевски (Microsoft Teams)	Сите испити од мастер студии најдоч. проф. д-р Тони Делески (во живо писмено)	
		12.00 - 14.00	Англиски јазик - Правни студии и ОЈ (online писмено), ќе добиете соопштение наскоро на огласната табла на веб-страницата за наметнат на електронско полагање	Римско право - 2 група (online - Ms. Teams)	ПoC Меѓународно право (инг. и англ. група)	Право на друштва - 1 група, испитот е "по изданање", кој сака да полага нека пише на felev2000@yahoo.com	Римско право - 3 група (online - Ms. Teams)	Право на друштва - 2 група	Лично право (проф. д-р Тина Премска, (online Ms. Teams)) 12:00 часот ПТ-примена програма (дел ГП и СП) 12:00 часот (online - Ms. Teams)	НС - Теорија на новинарството	ОЈ - Темата на односите со јавноста	Слобода на изразување, изборни и опцион предмети на политички студии најдоч. Проф. Елена Миланова Свраќалин	ПoC - Странски јазик
		15.00 - 17.00	Англиски јазик - Правни студии и ОЈ (online писмено), ќе добиете соопштение наскоро на огласната табла на веб-страницата за наметнат на електронско полагање	Римско право - 2 група (online - Ms. Teams)	НС - Вовед во правото (во живо писмено)	Право на друштва - 1 група, испитот е "по изданање", кој сака да полага нека пише на felev2000@yahoo.com	Римско право - 3 група (online - Ms. Teams)	Право на друштва - 2 група					
среда	25-Aug	09.00 - 11.00	Историја на право - 3 група, (online - Ms. Teams) Соод. макс. историја англ. проф. д-р Дојчиновиќ - онлајн	Политички систем - правни студии - 1 група/проф. М. Ристовска, проф. д-р Т. Каракимишева (писмено полагање во живо)	Историја на правото - 2 група (online - Ms. Teams)	Политички систем - правни студии - 2 група (online - Ms. Teams)	НС - Основни институти на јавно и приватно право	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	Општ дел на ГП (online Ms. Teams)	ОЈ - Македонски јазик и стилистика во живо (писмено)	ОЈ - Социо-Правни студии/мошени испити на ОДЈ	Проф. д-р Ристовска - Изборни, опциони и предмети на мастер студии (Назив на полагање: Во договор со професор)	
		12.00 - 14.00	Историја на правото - група (online - Ms. Teams)	Политички систем - правни студии - 1 група/проф. М. Ристовска, проф. д-р Т. Каракимишева (писмено полагање во живо)	Историја на правото - 2 група (online - Ms. Teams)	Политички систем - правни студии - 2 група (online - Ms. Teams)	НС - Основни институти на јавно и приватно право	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	Општ дел на ГП (online Ms. Teams)	ОЈ - Македонски јазик и стилистика во живо (писмено)	ОЈ - Социо-Правни студии/мошени испити на ОДЈ	Проф. д-р Деско - Изборни, опциони и предмети на мастер студии (Назив на полагање: Во договор со професор)	
		15.00 - 17.00	Историја на правото - 3 група (online - Ms. Teams)	Политички систем - правни студии - 1 група/проф. М. Ристовска, проф. д-р Т. Каракимишева (писмено полагање во живо)	Историја на правото - 1 група (online - Ms. Teams)	Политички систем - правни студии - 2 група (online - Ms. Teams)	НС - Основни институти на јавно и приватно право	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	Општ дел на ГП (online Ms. Teams)	ПoC - Конституционализам проф. д-р Рената Делеска проф. д-р Јелена Трајковска-Христова, доц. д-р Денис Прешева (електронски)	ПoC - Цивилно општество (писмено полагање во живо)	ГП - примена програма 15-17 часот (писмено полагање)	

вторник	31-Aug	09.00 - 11.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавноста), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандијан, проф. Стојко, проф. Шаткова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ) ВАЖНА НАПОМЕНА: Испитите кај проф. Кандијан ќе се спроведат усмено или со физичко присуство или инаку преку Вајбер. За таа цел, студентите задолжително да испратат број од мобилен телефон на неговата емјил адреса.	Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Јафросини, др.а. Нешкова Ђосева - во живо, писмено со почеток во 11 часот			НС - Медиумите и глобализацијата		Пос - Применета политика (online - Ms. Teams)			
		12.00 - 14.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавноста), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандијан, проф. Стојко, проф. Шаткова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ)	Казнено право, МАСТЕР, за предметите кај проф. Тулпанески и проф. Денковска, праа декада, online на MS Teams.			OJ - Социопсихолошки аспекти на односите со јавноста	Методологија на политички науки и сите предмети на мастер кај проф. Д-р Владимир Божиновски	НС - Современа европска и македонска историја (online - Ms. Teams)			
		15.00 - 17.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавноста), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандијан, проф. Стојко, проф. Шаткова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ)	Казнено право, МАСТЕР, за предметите кај проф. Тулпанески и проф. Денковска, праа декада, online на MS Teams.			OJ - Информално-индувиуална технологија и односите со јавноста		НС - Реторика			
среда	1-Sep	09.00 - 11.00		МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доновски, доц. Руменов, во живо писмено	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доновски, доц. Руменов, во живо писмено	ПИТ1 и 3 група		ПИТ1 и 3 група				
		12.00 - 14.00		МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доновски, доц. Руменов, во живо писмено		ПИТ1 и 3 група		ПИТ1 и 3 група	Вовед во право на ЕУ - проф. д-р Илина Цветска, online, Teams, од 12 часот			
		15.00 - 17.00		МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доновски, доц. Руменов, во живо писмено	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доновски, доц. Руменов, во живо писмено	ПИТ1 и 3 група		ПИТ1 и 3 група				
четврток	2-Sep	09.00 - 11.00	Пос - Економски систем и економска политика (политички студии на македонски и на англиски јазик), OJ - Маркетинг - односи со јавноста, Применета економика - студии по новинарство, и сите испита на мастер студии: Основи на маркетинг, Деловно окружување на РМ, Брендирание и рекламирање - проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петровска, ONLINE усмен испит на Microsoft Teams	Социологија на правото	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)			Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)				
		12.00 - 14.00	Применета економика - правни студии: проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петровска, ONLINE усмен испит на Microsoft Teams	Социологија на правото	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)	Вовед во наука за политичка (на македонски и англиски јазик) кај проф. д-р Ирина Раѓиновска Пандева) и други изборни и опциони предмети/ усно преку платформа Teams			Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)	Право на внатрешен пазар на ЕУ, Меѓународно договорно право кај проф. д-р Сашо Георгиевски		
		15.00 - 17.00	Применета економика - правни студии: проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петровска, ONLINE усмен испит на Microsoft Teams	Социологија на правото	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)				Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)			
2 декада												
петок	3-Sep	09.00 - 11.00	Вовед во правото - Правни студии - Проф. д-р А.Љ.Спасов (во живо писмено)	Уставно право 1- група (online Ms. Teams)	МПП - 1 група (online Ms. Teams)	Уставно право 2- група (online Ms. Teams)	МПП - 2 група (online Ms. Teams)		Пос - Политички партии и интересни групи - Проф. д-р Каракамишева (електронско подлагање - Microsoft Teams) Пос - Политички партии и интересни групи - група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасеноски (во живо усно подлагање)	OJ - Теорија на односи со јавноста	OJ - Јавна администрација (Микрософт тимс)	OJ - Меѓународни политички односи (писмено MS Teams)
		12.00 - 14.00		Уставно право 1- група (online Ms. Teams)	МПП - 1 група (online Ms. Teams)	Уставно право 2- група (online Ms. Teams)	МПП - 2 група (online Ms. Teams)	Уставно право 3- група (online Ms. Teams)-online испит платформа Team	OJ - ИКТ и односи со јавноста	OJ - Теорија на односи со јавноста	OJ - Јавна администрација (Микрософт тимс)	

четврток	9-Sep	09.00 - 11.00	Историја на право - 3 група (online - Ms. Teams) Совр. маж. историја англ. проф. д-р Дојчиновиќ - онлајн	Политички систем - правни студии - 1 група (проф. М. Ристовска, проф. д-р Т. Каракимишева) (писмено полагање во живо)	Историја на правото - 2 група (online - Ms. Teams)	Политички систем - правни студии - 2 група (online - Ms. Teams)		Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	O1 - Македонски јазик и стилистика во живо (писмено)	O1 - Социо-Правни студийскоопштоаспекти на ОД	O1 - Односи со медиумите	Проф. д-р Ристовска - Изборни, општни и предметни на мастер студии (Начин на полагање: Во договор со професор)
		12.00 - 14.00	Историја на правото - група (online - Ms. Teams)	Политички систем - правни студии - 1 група (проф. М. Ристовска, проф. д-р Т. Каракимишева) (писмено полагање во живо)	Историја на правото - 2 група (online - Ms. Teams)	Политички систем - правни студии - 2 група (online - Ms. Teams)	НС - Основни институти на јавно и приватно право	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	O1 - Македонски јазик и стилистика во живо (писмено)	O1 - Социо-Правни студийскоопштоаспекти на ОД		Проф. д-р Дескоска - Изборни, општни и предметни на мастер студии (Начин на полагање: Во договор со професор)
		15.00 - 17.00	Историја на правото - 3 група (online - Ms. Teams)	Политички систем - правни студии - 1 група (проф. М. Ристовска, проф. д-р Т. Каракимишева) (писмено полагање во живо)	Историја на правото - 1 група (online - Ms. Teams)	Политички систем - правни студии - 2 група (online - Ms. Teams)			Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	Општ дел на ГП (online - Ms. Teams)	Пос - Конституционална на проф. д-р Рената Дескоска проф. д-р Јелена Трајковска-Христова, доц. д-р Денис Прешова (електронски)	Пос - Школно општоство (писмено полагање во живо)	ГП - применета програма 15-17 часот (писмено полагање)
петок	10-Sep	09.00 - 11.00	Трудовно право - проф. д-р Тодор Каламатиев, проф. д-р Александар Ристовски - во живо, усно	КТП - проф. Калаџиев - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, MS Teams, проф. - Илјидимоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казено право кај професорите Калаџиев, Мисоски и Илјидимоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КТП.	Облигационо право (Ј.Дрбовиќ, Н. Здравева) - усно или писмено (Microsoft Teams)		НС - Европски интеграции	Трудовно право - проф. д-р Тодор Каламатиев, проф. д-р Лазар Јовевски - во живо, усно	КТП - проф. Лажетни - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, MS Teams, проф. - Илјидимоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казено право кај професорите Лажетни, Мисоски и Илјидимоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КТП.	Пос - Политичка социологија	O1 - Политичка пропаганда и убедување	ПИТ (Проф. д-р Г. Нумовски, електронски)	
		12.00 - 14.00	Трудовно право - проф. д-р Тодор Каламатиев, проф. д-р Александар Ристовски - во живо, писмено	КТП - проф. Калаџиев - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, MS Teams, проф. - Илјидимоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казено право кај професорите Калаџиев, Мисоски и Илјидимоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КТП.	Облигационо право (Ј.Дрбовиќ, Н. Здравева) - усно или писмено (Microsoft Teams)	Пос - Политичка филозофија (писмено полагање во живо)		Трудовно право - проф. д-р Тодор Каламатиев, проф. д-р Лазар Јовевски - во живо, писмено	КТП - проф. Лажетни - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, MS Teams, проф. - Илјидимоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казено право кај професорите Лажетни, Мисоски и Илјидимоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КТП.	ПИТ (Проф. д-р Г. Нумовски, електронски)	O1 - Политичка пропаганда и убедување	ПИТ (Проф. д-р Г. Нумовски, електронски)	
		15.00 - 17.00	Трудовно право - проф. д-р Тодор Каламатиев, проф. д-р Александар Ристовски - во живо, писмено	КТП - проф. Калаџиев - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, MS Teams, проф. - Илјидимоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казено право кај професорите Калаџиев, Мисоски и Илјидимоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КТП.	Облигационо право (Ј.Дрбовиќ, Н. Здравева) - усно или писмено (Microsoft Teams)	Пос - Примента политика (електронски)	НС - Јавна администрација (Микрософт тим)	Трудовно право - проф. д-р Тодор Каламатиев, проф. д-р Лазар Јовевски, во живо, писмено	КТП - проф. Лажетни - во живо, усмено, проф. Мисоски - електронски, усмено, MS Teams, проф. - Илјидимоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казено право кај професорите Лажетни, Мисоски и Илјидимоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КТП.	Договорно право, Право на интелектуална сопственост, Општоно право, Потрошувачко право, Конкурентско право (Ј.Дрбовиќ, Н. Здравева) - усно или писмено (Microsoft Teams)	НС - Македонски јазик и новинарска стилистика во живо (писмено)		
У	11-Sep												
З	12-Sep												
петок	13-Sep	09.00 - 11.00	Трговско право (Писмено, во амфитеатар)	Семејно и наследно право (усно, електронски на Microsoft Teams)	Семејно и наследно право (усно електронски на Microsoft Teams)	Пос - Политички систем - Писмено полагање во живо	Граѓанско право - примена програма	Сварно право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање)	O1 - Јавно Мислење				Римско право - 1 група - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски (online - Ms. Teams)
		12.00 - 14.00		Семејно и наследно право (усно, електронски на Microsoft Teams)	Семејно и наследно право (усно електронски на Microsoft Teams)	Пос - Современи политички теории	НС - Современа историја	Сварно право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање)	Мастер студии испити кај проф. д-р Р. Живковска online MS. Teams	Вовед во правото - ОТЕ студии, Вовед во наука за политика, проф. д-р Каролина Ристова - Астерд (во живо, писмено)	Казено право, МАСТЕР, за предмети кај проф. Тупанески и проф. Денаска (втора декада), online на MS Teams.	O1 - Политички систем проф. д-р Тања Каракимишева Јованоска (Електронско полагање преу Microsoft Teams) - Проф. д-р Марина Ристовска (Полагање во живо)	Римско право - 1 група - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски (online - Ms. Teams)
		15.00 - 17.00		Семејно и наследно право (усно, електронски на Microsoft Teams), координаторките на групите.	Семејно и наследно право (усно електронски на Microsoft Teams)	Пос - Јавна администрација (Микрософт тим)	НС - Човешки права во РМ (електронски)	Сварно право (проф. д-р Родна Живковска, усно полагање)	НС - Јавно мислење	Филозофија на правото, изборни/општни предмети, проф. д-р Каролина Ристова - Астерд (во живо, писмено)	Казено право, МАСТЕР, за предмети кај проф. Тупанески и проф. Денаска (втора декада), online на MS Teams.	НС - Комуникација	Римско право - 1 група - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски (online - Ms. Teams)

вторник	14-Sep	09.00 - 11.00	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Стојков, проф. Шалкова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ) НАПОМЕНА: Испитите кај проф. Кандиџиќ се спроведат усмено, со физичко присуство или онлајн преку Вибер. За таа цел студентите да пратат број од мобил. тел. на нивната службена имејл адреса	ПИТ(1 и 3 група)	НС - Медиумите и глобализацијата	ПИТ(1 и 3 група)	Финансово право - проф.Ландовска, проф.Максимовска Стојкова, проф.Зафировски, доц.Нешовска Косева - во живо, писмено со почеток во 11 часот	ПС - Применета политика (online - Ms. Teams)	ПС - Политички теории (писмено полагање во живо), Политики на проширување на ЕУ на мастер на политички студии (К.Ристова - Асперд, и. Дамјановски)	финансово право - проф.Ландовска, проф.Максимовска Стојкова, проф.Зафировски, доц.Нешовска Косева - online Microsoft Teams	
		12.00 - 14.00	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандиџиќ, проф. Стојков, проф. Шалкова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ)	ПИТ(1 и 3 група)	ОЈ - Социополошки аспекти на односите со јавност	ПИТ(1 и 3 група)		НС - Современа европска и македонска историја (online - Ms. Teams)	Вовед во право на ЕУ (проф. д-р Илина Ценева, online, Teams), од 12 часот		
		15.00 - 17.00	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандиџиќ, проф. Стојков, проф. Шалкова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ)	ПИТ(1 и 3 група)	ОЈ - Информатичко-комуникациска технологија и односите со јавноста	ПИТ(1 и 3 група)		НС - Реторика			
среда	15-Sep	09.00 - 11.00	Социологија на правото		ПС Економски системи и економска политика (политички студии на македонски и на англиски јазик), ОЈ - Маркетинг - односи со јавност, Применета економика - студии по новинарство и сите испити на мастер студии. Основи на маркетинг, Деловно едукување на РМ и Брендманџ и рекламирање - проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петровска, ONLINE усмен испит на Microsoft Teams		Локална самоуправа (Писмено полагање во живо)	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)	Меѓународно трговско право и Трговско право применета програма (писмено во анфилтар)		ОЈ - Говорништво и невербална комуникација	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)	
		12.00 - 14.00	Социологија на правото		Применета економика - правни студии проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петровска, ONLINE усмен испит на Microsoft Teams	ПС - Современи политички системи (Електронско полагање преку Microsoft Teams) - PS - Современи политички системи група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасовски (во живо усно полагање)	ОЈ - Современи политички системи (писмено полагање во живо)	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)	Право на внатрешен лазар на ЕУ, Меѓународно дипломско право кај проф. д-р Сашо Георгиевски	Методологија на политички науки и сите предмети на мастер кај проф. д-р Владимир Божиновски	ОЈ - Говорништво и невербална комуникација	Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)	Вовед во наука за политика (на македонски и англиски јазик) и сите изборни и опциони предмети кај проф. д-р Ирина Рајчиновска Панчева / online преку Teams
		15.00 - 17.00	Социологија на правото		Применета економика - правни студии-проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петровска, ONLINE усмен испит на Microsoft Teams			Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)					Казнено право (ONLINE, усно на MS Teams, преку Team KAZNENO PRAVO)